



Кратка биографија

Горан Тинтоски
Тел. 070 777 043
Е-пошта: gtintoski@hotmail.com

Датум на раѓање: 24.06.1970, Прилеп

Образование:

Дипломиран инжињер, Земјоделски Факултет при Универзитет „Кирил и Методи“, Скопје

Обуки:

- People work, New York - студиска обука за „Менаџирање - самофинансирање во невладини организации,,
 - Завршени семинари за работа со човечки ресурси, Институт за трајни заедници
 - Спортски менаџмент – Агенција за млади и спорт на Р.Македонија
- Универзитет: „Кирил и Методи“, Скопје, Инжињер, Земјоделски факултет

Познавање на странски јазици:

Англиски јазик

Работно искуство

- Македонија Табак Експорт-импорт, Сектор за меѓународна трговија, асистент раководител за извоз
- Федерација на Планинарски Спортски на Македонија, Проект менаџер при ФПСМ и Раководител на Центар за Стручно Оспособување - ЦСО

Активности и проекти:

Млади истражувачи на Македонија, Земјоделски и Ветеринарен Факултет

- „Здрава храна,, Катланово,
- „Од идеја до резултат,, Скопје,
- „Алтернативи во здравата исхрана,, Скопје,
- „Заштита на Катлановско блато,,
- „Лековити растенија,, Пелистер
- „Ориентација во природа,, Скопје,
- „Преживување во природа и лековити растенија,, Караџица
- „Прживување во природа и лековити растенија,, Кожуф

#Проекти во рамките на ЦСО во Федерацијата на планинарски спортови на Северна Македонија

Горска спасителна служба

Младите поблиску и побезбедно во природа

Планините и планинарските домови во Македонија
Македонски планинарски туристички сервис
Источна македонска трансверзала
Планинарски водичи

- # Стручен консултант и новинар во Македонска радио-телевизија од Март до Октомври 2002 на проект: Македонското културно богатство и природните убавини.
- # Стручен консултант на кластерот за туризам на УСАИД (2005 - 2008 година)
- # Стручен консултант во проектот “Имплементација на нови стандарди и технологии во археологијата во Република Македонија” финансиран од Британска Амбасада во РМ и подржан од Министерство за Култура на РМ, 2007;
- # Стручен консултант во Bradt Travel Guide for Macedonia, во изданието од 2007 година и изданието од 2009 година;

- # Стручен консултант во гео-физички скенирања на локалитетите Скупи (септември 2007 и месец април 2008 год.), локалитетот Коњух (2008 год.) и на локалитетот Баргала (2008 год.);
- # Организатор на настани за рекреација и градење на тимови со Британска амбасада, УНДП, Мобимак, Космофон, Канцеларија на Европска Унија.

Листа на публикации:

- # Автор на Книга со игри за деца во природа;
- # Уредник на книгата Планините и планинарските домови во Македонија (македонско и англиско издание);
- # Уредник на Прирачникот за планинарство;
- # Уредник на Прирачникот за водачи на планина;
- # Уредник на водичот “Источна Македонска планинарска трансверзала”;
- # Уредник и автор на текстови за списанието Корав
- # Технички уредник на списание на Балканските планинарските Федерации www.bmumagazine.com